

ПОЛИТИКА ЗА КВАЛИТЕТ И ЖИВОТНА СРЕДИНА

ВАРДАРГРАДБА доо – Скопје се определува во целост да ја спроведува ПОЛИТИКАТА ЗА КВАЛИТЕТ И ЖИВОТНА СРЕДИНА, која е рамка за воспоставување и прегледување на дефинираните цели за квалитет и цели и таргети за животна средина. Компанијата се обврзува да ја заштити животната средина и да ги намали влијанијата врз животната средина.

Наши основни заложби се:

- Креирање на деловен систем за квалитет и животна средина ориентиран кон купувачите со цел зголемување на нивото задоволство и исполнување на нивните очекувања.
- Ориентирање и прилагодување на пазарот, со цел зголемено учество на истиот.
- Само квалитетни услуги и производи да бидат доставени до ценетиот купувач, со што ќе се зголеми и подобри имиџот на фирмата во рамките на индустријата на неметали и градежната индустрија.
- Создаваме коректни односи со нашите купувачи, добавувачи и подизведувачи и ги поттикнуваме во правец на заштита на животната средина.
- Следење и усогласување со апликативната законската легислатива во областа на нашето делување, заштита на животната средина, безбедност и здравје при работа и други барања од сите релевантни заинтересирани страни.
- Идентификување и елиминирање на сите недостатоци кои можат да предизвикаат губење на работата и купувачите, намалување на добивката и се она што неповолно влијае на фирмата.
- Континуирана едукација и обука на вработените, зголемување на степенот на знаењето и свесноста за квалитетна услуга, заштита на животната средина и безбедност и здравје при работа.
- Спречување на загадување, заштеда на природните ресурси, енергијата, минимизирана употреба на штетни материји, и намалување и сепарирање на отпад.
- ВАРДАРГРАДБА работи тимски и сите вработени се компетентни во дадената област на работа со дефинирани одговорности и овластувања.
- ВАРДАРГРАДБА води постојана грижа за вработените.

ВАРДАРГРАДБА – Скопје во иднина се обврзува да:

- Континуирано го одржува и подобрува Системот за квалитет и Системот за управување со животна средина со што ги имплементира барањата од стандардот ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015, а воедно и ги задоволува барањата на купувачите.
- Перманентно го спроведува стручното оспособување на вработените во правец на квалитет, безбедност и здравје при работа и заштита на животната средина.
- Води грижа за подобрување на условите за работа, опремата за работа и знаењето на вработените, како и за заштита на животната средина.

Дата
08.08.2016
Ревизија 4

Директор
Петар Тасески